



Меморандум за соработка помеѓу

Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија
и
Сојуз за младинска работа

Овој меморандум ги дефинира начелата, целите и областите на соработка, помеѓу Агенција за млади и спорт и Сојуз за младинска работа, како и обврските на секоја од страните.

Член 1

Имајќи предвид дека младинската работа е од значење и интерес и на Агенцијата за млади и на Сојузот за младинска работа, а повикувајќи се на Законот за младинско учество и младински политики и Националната стратегија за млади 2016 – 2025, Агенција за млади и спорт и Сојуз за младинска работа се договорија на меѓусебна соработка која има за цел:

1. Препознавање на младинската работа како клучна алатка за помагање на позитивниот личен и социјален развој на младите
2. Формално препознавање и регулирање на примената и понудата на младинската работа како интегрален дел на воспитно образованиот систем на земјата
3. Осигурување на квалитетна и достапна понуда на младинска работа на територијата на секоја општина

Член 2

Заради остварување на поставените цели, двете страни се договорија заеднички, во партнерство, да работат на спроведување на активности кои ќе бидат насочени кон:

- Афирмација на младинската работа меѓу младите, стручните кадри кои работат сродни професии како и пошироката јавност во Република Северна Македонија.



- Интегрирање на професијата младински работник во рамките на националната класификација на професии.
- Дефинирање на Национално портфолио на младински работници кое ќе ги дефинира основните компетенции на младинските работници и согласно на тоа, делокругот на нивната работа.
- Вклучување на младинската работа во образовниот систем во земјата, отварање на образовни можности за младински работници и креирање на соодветна образовна литература.
- Креирање на систем и методологија за валидацијата на неформално и информално учење на младинските работници.

- Дефинирање на Националните стандарди за квалитет на младинската работа.
- Креирање на систем и методологија за следење и оценување на квалитетот на младинската работа која се спроведува на територија на Република Северна Македонија.
- Следење и оценување на квалитетот на младинската работа која се спроведува на територија на Република Северна Македонија.

- Збогатување на понудата на младинска работа преку основање на сервиси за млади во соработка со единиците на локална самоуправа и формите на младинско организирање во локалната заедница (пр. младински центри, младински клубови и сл.)
- Вклучување на Сојуз за младинска работа во управување со младинските сервиси и уредување на понудата на младинска работа во рамките на истите.
- Дефинирање на Национални стандарди за квалитет на младинските сервиси.
- Креирање на систем и методологија за следење и оценување на работата на сервисите за млади

- Воведување и збогатување на понудата на услуги од младински работници секаде каде се нудат услуги за згрижување и поддршка на развојот на младите луѓе и нивното вклучување во животот во заедницата, а кои се основани и функционираат согласно националното законодавство.

Член 3

Агенција за млади и спорт се обврзува:



- Да основа и води меѓусекторска група за младинска работа во која свои претставници ќе има и Сојуз за младинска работа, а која ќе решава прашања и ќе води процеси поврзани со младинската работа наведени во член 2.
- Да го вклучува Сојуз за младинска работа во сите процеси поврзани со одредбите од член 2 и со младинската работа, како и да го консултира за прашања од значење за истата и за младите.
- Да го поддржува Сојуз за младинска работа во работата на сите процеси поврзани со одредбите од член 2 и со младинската работа
- Да го вклучува и поддржува Сојуз за младинска работа во процесите на основање и работа на младински сервиси, уредување на понудата на услугите од младинска работа во истите (пр. младински центри, младински клубови, канцеларии и сл.) основани од државната власт и/или единиците на локална самоуправа.
- Да иницира формирање на управни советодавни тела во младинските сервиси, составени од претставници на Агенција за млади и спорт, на основачот на сервисот, Сојуз за младинска работа и млади од подрачјето каде сервисот се формира, а кои ќе ја одредуваат програмската рамка на сервисите, видот и типот на услуги во истите, ќе ја следат нивната работа и ќе придонесуваат во унапредување на нивниот квалитет.
- Да проследува информации и да воспоставува комунација и соработка за прашања поврзани со младинска работа со сите релевантни државни институции

Сојуз за младинска работа се обврзува:

- Да биде активен дел од меѓусекторска група за младинска работа и професионално да придонесува во нејзината работа кон решавање прашања поврзани со младинската работа и со одредбите од член 2 од овај Меморандум.
- Да ги поддржува, а каде е возможно и да придонесе кон, заложбите на Агенција за млади и спорт во спроведување на сите процеси поврзани со одредбите од член 2 и со унапредување на младинската работа.
- Со поддршка на различни чинители, да спроведува конкретни проекти и активности насочени кон остварување на целите поставени во овој меморандум и во Националната стратегија за млади.
- Да ја информира и каде е возможно да ја вклучува Агенција за млади и спорт во спроведување конкретни проекти и активности насочени кон остварување на целите поставени во овој меморандум и во Националната стратегија за млади.
- Да го поддржи и партнерски да придонесе кон спроведување на процесот на отворање и управување со сервиси за млади (пр. младински центри, младински клубови, канцеларии и сл.) основани од државната власт и/или единиците на локална самоуправа, директно и преку вклучување на младински форми на организирање и други организации од локалната заедница. Преку потпишување на дополнителен договор, Сојуз за младинска работа во управувањето со овие младински сервиси може да вклучи форми на младинско организирање и други организации од локалните заедници.
- Да ги вклучува локалните форми на младинско организирање и младите луѓе во процесите на основање и управување на младински центри основани во



соработка со Агенција за млади и спорт и/или единиците на локална самоуправа преку креирање на управни советодавни тела кои ќе ја одредуваат програмската рамка на сервисите, видот и типот на услуги во истите и ќе ја следат нивната работа и ќе придонесуваат во унапредување на нивниот квалитет.

Член 4

Овој меморандум за соработка важи пет години од денот на неговото потпишување. Со договор на двете страни, истиот може да биде ревидиран и ажуриран согласно потребите, можностите и процесите.

Член 5

Овој Меморандум за соработка е составен во 4 еднакви примероци, од кои по 2 за секоја договорна страна.

Потписници

Илија Станковски
Претседател на Управен Одбор на
Сојуз за младинска работа

Дарко Каевски
Директор
Агенција за млади и спорт

Скопје,
Јануари 2020